

<b>Податоци за органот кој го изработува планскиот документ</b>	
Назив на планскиот документ	Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за КП 3730 КО Звeгор вон град, општина Делчево со патена Е1.13-Површинско соларни и фотоволтаични електрани(градби за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија-фотоволтаични електрани со инсталирана моќност до 1MW
Орган надлежен за изработка на планскиот документ	ДПТУИ ИДЕА-КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ СТРУМИЦА
Орган надлежен за донесување на планскиот документ	Градоначалник на Општина Делчево

<b>Податоци за изработувачот на планскиот документ</b>	
Име на лицето овластено за подготвување на планскиот документ	Лилјана Ивановска д.и.а.
Назив на работното место	Планер
Контакт податоци за лицето	034/552 002 lileivan@t.mk

<b>Основни податоци за планскиот документ</b>			
<b>Од што произлегува донесувањето на планскиот документ? (пр. законска обврска или друга одредба)</b>			
Член 58 став 6 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РСМ бр.32/20) и член 58 од Правилникот за урбанистичко планирање (Сл.весник на РСМ бр.225/20, 219/21) и условите од Просторниот План на РСМ, односно од Условите за планирање на просторот тех.број Y13321 од септември 2021год., и Решение за Услови за планирање на просторот арх.број УП1-151399/2021 од 24.09.2021.			
<b>Дали се донесува нов плански документ или се вршат измени на постојниот?</b>			
Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>			
<b>Доколку се врши измена на постоечки плански документ наведете го називот на стариот плански документ и причините за негово изменување?</b>			
/			
<b>Дали планскиот документ опфаќа област определена со член 65 став 2 од Законот за животна средина? Доколку одговорот е ДА наведете ја областа.</b>			
ДА – енергетика			
<b>Дали планскиот документ е определен со уредбата за стратегиите, плановите и програмите, вклучувајќи ги и промените на тие стратегии, планови и програми, за кои задолжително се спроведува постапка за оцена на нивното влијание врз животната средина и врз животот и здравјето на луѓето. Доколку е определен наведете ја точката и алинејата под која е определен. (пр. член 3, точка 1, алинеја 5)</b>			
Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>	Член: 65	Точка: 2	Алинеја:
<b>Дали со планскиот документ се планира реализирање на проект што е предвиден со Уредбата за определување на проектите и критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина. Доколку одговорот е позитивен наведете за каков проект станува збор.</b>			
Да. Во случајов станува збор за проект за изградба на површинско соларни и фотоволтаични електрани			
<b>Дали планскиот документ опфаќа користење на мала област од локално значење како што е определено со член 65 став 3 од Законот за животна средина. Доколку одговорот е ДА, наведете ја површината на областа и нејзиното значење.</b>			
Да. Овој плански опфат има површина од 10 931м <sup>2</sup> . Во рамките на планскиот опфат на предметниот локалитет треба да се предвиди површина за градење со намена Е1.13-површински соларни и фотоволтаични електрани.			
<b>Да се наведе целта на донесување на планскиот документ и да се опише клучната одлука која ќе се донесе.</b>			
Цел на УП е да се предвиди површината за градење на објекти со содржини од класа на намени Е1.13- површински соларни и фотоволтаични електрани и заштитно зеленило (заштитен појас).			
<b>Предмет на планскиот документ. (пр. транспорт, планирање на просторот</b>			

и сл.)

Предмет на планскиот документ е планирање на просторот.


Периодот за донесување на планскиот документ.

5 год.

Предвидено ревидирање на планскиот документ. Доколку е предвидено ревидирање, на колку години?

/

Простор или област опфатени со планскиот документ. (пр. географска област, добро е да се прикачи мапа)



Границите на проектниот опфат е границата на катастарската парцела и се дадени во графичкиот прилог кој е составен дел на Урбанистичкиот Проект. Пристапот до проектниот опфат е преку КП 4111Ко Звезгор вонград.

Целите и/или предлог целите што треба да се постигнат со реализирањето на планскиот документ и дали истите се содржани во акт или документ.

Да  
Не

Дали е приложена копија од целите?

Да

Не

<p><b>Резиме на влијанијата врз животната средина</b>  <b>(Да се определи дали имплементацијата на планскиот документ ќе предизвика значително влијание врз животната средина, потребно е да ги пополните прашањата кои следат подолу како водич за определување на значителното влијание на ефектите врз животната средина, а кои се во согласност со Уредбата за критериумите врз основа на кои се донесуваат одлуките дали определени плански документи би можеле да имаат значително влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.)</b></p>	
<p><b>Потенцијалните влијанија врз животната средина од планскиот документ.</b>  Во периодот на изградба, земјаните активности ќе бидат главен извор на негативно влијание врз животната средина. Времените објекти кои ќе бидат поставени, бучавата во текот на изградбата и генерирањето на отпад исто така негативно ќе влијаат врз животната средина. Влијанија врз животната средина се одразуваат преку специфичните промени што се јавуваат во сите медиуми на животната средина. Промената на условите само во еден медиум може да предизвика промена во сите останати.  Досегашните научни истражувања покажуваат дека негативна карактеристика е и потребата од зголемена површина на земјиште потребно за нивно инсталирање.</p>	
<p><b>Веројатноста, времетраењето, фреквентноста и повратноста на влијанијата;</b></p>	<p>При реализација на планскиот опфат предвиден со планската документација се очекува движење на возила и механизација, но тоа е краткотрајно и нема битно да влијае врз животната средина во целост. Со реализација на планскиот документ ќе се постигне рационално искористување и уредување на просторот.</p>
<p><b>Кумулативната природа на влијанијата врз животната средина и животот и здравјето на луѓето</b></p>	<p>Со оглед на локацијата на која се предвидува реализацијата на оваа планска содржина се очекува дека ќе има нарушување на квалитетот на воздухот и со оглед даке станува збор за земјоделско земјиште каде жителите од с.Звегор и гр.Делчево одгледуваат земјоделски култури се очекуваат негативни влијанија врз истите. Поради оддалеченоста од населено место т.е. не се очекуваат позначителни негативни влијанија врз здравјето на луѓето.</p>
<p><b>Прекугранична природа на влијанијата;</b></p>	<p>Нема.</p>
<p><b>Ризиците по животот и здравјето на луѓето и животната средина (пр. како резултат на несреќи);</b></p>	<p>Собирањето и неконтролирано управување со отпад може да биде ризик фактор врз здравјето на луѓето и животната средина.  Бучавата и загадениот воздух при вршење на земјените работи исто така може да го загрозат здравјето на населението во с.Звегор. Сите овие влијанија ќе бидат краткорочни и без ризик по здравјето на луѓето.</p>
<p><b>Опсег и просторниот обем на влијанијата</b></p>	<p>Според Пописот во 2002 година во општина Делчево живеат 17.505 жители, од кои 11.536 или 66% во општинскиот центар, т.е. градот Делчево. Просечната</p>

<b>(географска област и големината на популацијата која ќе биде засегната).</b>	густина на населеност е 42,5 жители/км <sup>2</sup> , што е под просекот на Република Македонија од 78,8 жители/км <sup>2</sup> . Во с.Звегор по гореспоменатиот попис има околу 530 жители и врз истите се очекува да има негативни влијанија при реализација на документот, но не во голем обем
<b>Потенцијалните економски и социјални влијанија кои би ги предизвикал планскиот документ како што се:</b>	
Позитивно влијание врз социо-економските развој на општината, зголемено искористување на обновливите извори на енергија, помал увоз на електрична енергија, отварање на нови работни места, зголемување на стапката на економски раст, стимулирање на развојот на останатите дејности, проектирањето, комуналните дејности, градежништвото, трговијата, начинот на живеење и сл., зголемување на приходите на локалната самоуправа, подобрување на комуналната инфраструктура и уреденост на просторот.	
<b>Вредноста и ранливоста на областа која ќе биде засегната со донесување на планскиот документ:</b>	
Областа со реализација на планскиот опфат ќе добие зголемена вредност.	
<b>Посебни природни карактеристики или културно наследство</b>	На подрачјето на катастарската општина Звегор, кое е предмет на анализа има евидентирани недвижни споменици на културата (Експертен елаборат): 1. Археолошки локалитет, „Амам, Звегор, доцноримски период, 2. Археолошки локалитет, „Големо Градиште, Звегор, доцноримски период, 3. Археолошки локалитет, „Мало Градиште, Звегор, доцноримски период, 4. Археолошки локалитет, „Илинова црква, Звегор, ранохристијански период 5. Археолошки локалитет, „Петрова могила, Звегор, римски период, 6. Џамија, Звегор
<b>Надминувањата на стандардите за квалитет на животната средина или граничните вредности</b>	Нема гранични вредности и нема да бидат надминати граничните вредности или доколку се надминат тоа ќе биде краткорочно, односно само во време на изградбата.
<b>Интензивна употреба на земјиштето</b>	Изградбата на Фотонапонска соларна централа ќе биде во функција на развој и унапредување на економијата во ова подрачје, а и има добра поставеност во однос на сообраќајните правци и текови во Р. Македонија. Фотонапонска соларна централа е планирана така да нема конфликт со комуналната инфраструктура. За комплексот обезбедена е квалитетна сообраќајна и комунална инфраструктура.

**Влијанијата врз областите или пејсажите кои имаат признат статус на национални или меѓународни заштитени подрачја.**

Просторот нема посебни пејсажни вредности, претставува равничарски терен во благ пад. Целта на планскиот концепт е да изврши хармонизација на просторните природни услови и предвидените градби во функционална целина со естетска препознатливост. Во близина на инвестицијата нема национални или меѓународни заштитени подрачја.

**Објаснете го степенот до кој планскиот документ поставува рамка за спроведување на проекти и други активности, во однос на локацијата, природата, големината и условите за работа или според одредувањето на ресурсите:**

Согласно Законот за животна средина и Уредбата за определување на критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оценка на влијанијата врз животната средина потребно е да се утврди потреба за спроведување на постапка за оценка на влијанието на проектот врз животната средина. Потребата од оценка на влијанијата врз животната средина ја донесува Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. Согласно Законот за животна средина, како и Законот за заштита на природата, правните или физичките лица кој вршат дејности или активности кои не спаѓаат во проектите за кои се спроведува постапка за оценка на влијанието врз животната средина се должни да изготват Елаборат за заштита на животната средина, со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите врз животната средина, пред да започнат со спроведување на проектот и истиот да го достават до органот надлежен за одобрување на спроведувањето на проектот.

**Објаснете ја околината во близина на проектот односно активноста која се планира да се спроведе со планскиот документ од аспект на можни влијанија врз животната средина. (пр. планот предвидува изградба на резиденцијални објекти во близина на индустриска зона, објаснете дали индустриската зона ќе има влијание врз животната средина на планираните резиденцијални проекти):**

Во близина на планскиот опфат нема планирано изградба на објекти од поголемо значење. Планирана е изградба само на канализациони системи односно цевки и нивно приклучување кон веќе постоечките.

**Објаснете ја важноста на планскиот документ за вклучување на аспектот на заштита на животната средина особено во поглед на промовирањето на одржливиот развој:**

**(Да се наведе дали обемот на планскиот документ придонесува кон одржливоста и намалување на еколошките проблеми. Пр. еден инфраструктурен план може да има поголеми влијанија врз животната средина отколку некој образовен план на наставните планови)**

Проектите базирани на обновливи извори на енергија, покрај соодветните смалувања на емисиите на стакленички гасови можат да се поврзат и други придобивки кои се во насока на одржлив развој. Како такви, овие проекти можат да се квалификуваат преку механизмот за чист развој со што се подобрува економијата на проектот, а со тоа се зголемува интересот, пред се, на странски инвеститори. Значи, планскиот документ има позитивно влијание кон одржливоста и намалување на еколошките проблеми.

**Кои еколошки проблеми се релевантни за планскиот документ. Опишете зошто истите се релевантни и опишете ја нивната природа и сериозност.**

**(Објаснете ги проблемите кои спроведувањето на планскиот документ може да ги предизвика или да доведе до нивно зголемување, проблемите кои може да го забават неговото спроведување, како и проблеми кои спроведувањето на планскиот документ може да ги реши или намали.)**

Неправилно управување со отпадот може да доведе до загадување на животната средина и здравјето на човекот.

Бучавата исто така во текот на подготвување на просторот и поставување на објектите може да има негативно влијание и врз околината и врз здравјето на населението. Целокупната активност во оваа област ќе се насочува кон обезбедување на непречен развој при истовремена заштита на животната средина.

**Објаснете како планскиот документ кој е предмет на разгледување е поврзан со друг/и плански документ/и во хиерархијата на планирање. Наведете го називот на тој/тие плански документ/и и наведете ги клучните влијанија на тие плански документи врз животната средина. Определете ги разликите во клучните одлуки што се носат со предметниот плански документ и другите плански документи кои биле или ќе бидат предмет на оцена.**

За планскиот опфат претходно нема изработено никаква планска документација така да нема никаква поврзаност со други локални планови. Меѓутоа со спроведување на документот потребно е негово задолжително усогласување со Просторниот план.

**Доколку потенцијалните влијанија на клучните одлуки во планскиот документ веќе биле предмет на оцена или веќе биле разгледани во други плански документи во некоја поранешна фаза, резимирајте ги главните заклучоци на таа оцена и како тие заклучоци се користени во процесот на одлучување. Опишете дали претходно спроведената оценка е направена согласно најновите сознанија за влијанијата врз животната средина со цел да може истата да се користи во процесот на усвојување на постоечкиот плански документ.**

Нема спроведено претходна оценка.

**Доколку потенцијалните влијанија од клучната одлука во овој плански**

документ ќе биде оценета во некоја подоцнежна фаза на планирање на пониско ниво, наведете како ќе обезбедите влијанијата што се утврдени во оваа фаза на донесување на планскиот документ да се земат во предвид при носењето на одлуката во подоцнежната фаза (пр. се спроведува стратегиска оцена на урбанистички план во кој се предвидува изграба на објект кој подлежи на постапка на оцена на влијанието врз животната средина).

Согласно Законот за животна средина и Уредбата за определување на критериумите врз основа на кои се утврдува потребата за спроведување на постапката за оцена на влијанијата врз животната средина потребно е да се утврди потреба за спроведување на постапка за оцена на влијанието на проектот врз животната средина. Потребата од оцена на влијанијата врз животната средина ја донесува Органот на државната управа надлежен за работите од областа на животната средина. Согласно Законот за животна средина, како и Законот за заштита на природата, правните или физичките лица кој вршат дејности или активности кои не спаѓаат во проектите за кои се спроведува постапка за оцена на влијанието врз животната средина се должни да изготват Елаборат за заштита на животната средина, со цел да се оцени влијанието на дејностите или активностите врз животната средина, пред да започнат со спроведување на проектот и истиот да го достават до органот надлежен за одобрување на спроведувањето на проектот.

<b>ИЗЈАВА</b>	<b>Изјавуваме дека податоците дадени во овој формулар се точни, вистинити и комплетни.</b>	
<b>Функција, име и презиме и потпис на лицето кој го носи планскиот документ во име на органот</b>	<b>Градоначалник Горан Трајковски</b>	
<b>Бр. Датум 27.12.2021 год. Место Општина Делчево</b>	<b>М.П.</b>	